

## О Г Л А С

### За откуп на сушен цвет од канабис (коноп), богат со CBD (Cannabidiol) од македонски одгледувачи-производители

Документи кои треба да се достават:

- Одобрение за одгледување на коноп, издадено од Министерството за здравство по претходно добиена согласност од Владата на РМ, како и дополнителна потврда на сообразноста на постапките од одгледувањето до сушениот цвет во финално транспортно пакување
- Flow- chart за следливост на правното лице (лица) кои ги вршат активностите од фазата на набавка на материјалот за сеење/садење, одгледување, собирање, сушење, селектирање, обработка, уситнување, деконтаминација до пакување во контактна амбалажа
- Доказ за запишување на секое правно лице (лица) во Централниот регистар на РМ, за соодветните активности кои ги изведува во процесот
- Спецификации за квалитет на употребениот семенски материјал и квалитет на почва и вода
- Лабораториски наод од анализа на употребениот семенски материјал или друг материјал за сеење/садење, почва и вода, издаден од сертифицирана/акредитирана лабораторија
- Вариетет на Cannabis хербата и нејзин дел (херба, цвет, лист и др.), кој завршува во транспортно пакување
- Лиценци, Сертификации, Акредитации кои ги поседува правното лице (лица), кои се дел од процесот, во однос на услови на одгледување на Cannabis (GACP) и сите последователни фази на обработка на хербата до доведување до сушена растителна маса во транспортно пакување (задолжителен е Сертификат на усогласеност со начелата на Добра Производна Пракса – GMP, издаден од МАЛМЕД, предност се имплементирани релевантни ISO стандарди и Сертификат на усогласеност со EU GMP нормите за соодветните активности)
- Спецификација за квалитет на сушената растителна маса (параметарот “Губиток со сушење” да изнесува  $\leq 10\%$ ) и Лабораториски наод, издаден од сертифицирана/акредитирана лабораторија
- Сертификати за сообразност на контактниот паковен материјал за соодветната намена
- Расположива документација/Сертификации во однос на следливост на условите на чување и транспорт на материјалот во сите фази (GDP, релевантни ISO стандарди)

Понудите да се доставуваат до: РЕПЛЕКФАРМ ДООЕЛ Скопје, ул. Козле 188, 1000 Скопје

Контакт телефон: 071 246 252 / 076 408 083

Контакт емаил: [aneta.sekovanic@replek.com.mk](mailto:aneta.sekovanic@replek.com.mk), [maja.anevska@replek.com.mk](mailto:maja.anevska@replek.com.mk).